



ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ЕКОНОМСКИ АНАЛИТИЧАР

Институтот за економски истражувања и политики “Finance Think” – Скопје е посветен на вработување и соработка со високо-мотивирани, амбициозни и талентирани економисти и професионалци кои се способни да размислуваат креативно за решавање на економските проблеми.

Предвидени задачи (опис на работата) за огласеното работно место

1. Истражување и анализа

- Прибирање податоци од примарни и секундарни извори
- Дескриптивна анализа на податоци и идентификување потенцијални врски
- Статистичка анализа на податоци
- Пишување аналитичко-истражувачки текстови (брифови и студии за политиките, описни анализи, истражувачки трудови, преглед на литература)
- Следење на економските трендови во земјата и регионот
- Учество во подготовка на редовните публикации на Институтот

2. Теренска работа

- Испорачување обуки за економска анализа на податоци за засегнатите страни
- Учество во менторирање на засегнатите страни
- Вклучување и водење на консултативните процеси

3. Комуникација

- Придонес во креативни решенија за визуелизација на податоци, информации, наоди и резултати од аналитичко-истражувачката работа
- Придонес во спроведување на стратегијата за комуникација и застапување на Институтот
- Учество во јавната дебата (говорење на настани и говорење во медиумите)

Потребни квалификации и вештини

- Завршени додипломски и магистерски студии по економија, финансиски менаџмент, меѓународна економија и финансии, статистичка анализа, или сродна област¹
- Способност за статистичка анализа
- Познавање англиски јазик и напредна компјутерска писменост
- Аналитичност, прецизност и запазување детали во работењето
- Способност за јасно и концизно изразување при пишување, и способност за синтеза
- Способност за контекстуализација (гледање на големата слика), со истовремена способност за длабинска анализа
- Способност за справување со повеќе разновидни задачи истовремено
- Екстрорвертност, со нагласена способност или желба за развивање способност за појавување и говорење во медиумите
- Навременост и строго почитување рокови

За предност ќе се смета:

- Работно искуство во економско истражување (институционално или на проекти) од минимум 2 години
- Пракса во странска истражувачка институција

Плата

Според квалификациите и способностите.

Доставување документи

Документите кои ги докажуваат горните барања, заедно со мотивациско писмо (една страна, задолжително), да се достават по електронски пат на konkurs@financethink.mk најдоцна до 18 мај 2017.

Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените апликации. Само избраните кандидати во втор круг ќе бидат повикани на интервју.

Позицијата предвидува ангажман на договор на определено време од една година, со задолжителен тест период од 2 месеци.

¹ Студии во областите на бизнис, менаџмент, маркетинг, сметководство, ревизија и слични области **не се сметаат за сродни** и кандидатите од овие области љубезно се замолуваат да не доставуваат апликации, **освен** ако може да докажат значајна надградба во бараните области (економија, финансии, статистика) преку неформални обуки.